



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - MINISTRIA E FINANCAVE
ЦАРИНСКА УПРАВА - DREJTORIA E DOGANAVE
СКОПЈЕ - SHKUP

Сдон
ОЗР

Број: 11-294/11
Дата: 21.03.2023

Примено: Pranuar:	23-03-2023		
Org. Един. Njës. Organ.	Број Numri	Прилог Shënjica	Вредност Vlera
02-0116666/23-0003			

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
М-р Славица Кутиров, директор
Адреса: улица „Лазар Личеноски“ број 13
1000 Скопје

Предмет: Доставување на Конечен извештај

Почитувана г-ѓа Кутиров,

Согласно член 31 став 1 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 122/21) Ви доставуваме 1 (еден) примерок од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година во Министерство за финансии-Царинска управа на Република Северна Македонија, за сметките:

- сметка на основен буџет (637),
- сметка на основен буџет (631) и
- сметка на буџет од самофинансирачки активности (787).

Во рок од 90 дена од приемот на Конечниот извештај, согласно член 32 од Законот за државната ревизија должни сте да го известите Државниот завод за ревизија за преземените мерки во врска со наодите во ревизорскиот извештај.

Во прилог Ви испраќаме образец ИЗПМ – С и Ве молиме во рамките на Вашите надлежности, да преземете активности за доставување на повратни информации за преземените мерки од Ваша страна по Конечниот извештај за извршена ревизија на

финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година во Министерство
за финансии-Царинска управа на Република Северна Македонија.

Со почит,

Главен државен ревизор

м-р Максим Апевски



Изработил:


Дијана Дејаноска Петковска, 

Виш ревизор

Одобрил:

м-р Цвета Ристовска,

Помошник на главниот државен ревизор





ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во конечниот ревизорски извештај - ИЗПМ

I Основни податоци за ревидираниот субјект и ревизија

Назив на субјектот	Министерство за финансии- Царинска управа на Република Северна Македонија
Одговорно лице на субјектот	м-р Славица Кутиров, директор
Надлежен орган за надзор и контрола	Министерство за финансии
Лице за контакт на субјектот/телефон/ е- маил	Саша Сашек Гошева - Помошник директор на Сектор за финансиски прашања/sasha.sashek@customs.gov.mk /+389 329 39 25
Број на извештајот	01 2022 03 03/1
Назив и број на сметката	090030017563716 – сметка на основен буџет
Вид на ревизија	Финансиска ревизија заедно со ревизија на усогласеност
Година на која се однесува ревизијата	2021
Датум на издавање	20.03.2023 година
Краен датум за одговор - 90 дена	19.06.2023 година
Раководител на тим/е- маил	Дијана Дејаноска Петковска/dijana.dejanoska@dzt.gov.mk
ПГДР/ РР/е-маил	м-р Цвета Ристовска - ПГДР/ <u>cveta.ristovska@dzt.gov.mk</u> Мумин Абдулаи-РР со овластување <u>/mumin.abdulai@dzt.gov.mk</u>
Сектор	1 - Буџет

II Податоци за препораки и преземени мерки

Препорака број 1

Врска со наодот од КИ

4.1.1

Содржина на препораката

Одговорното лице на Царинската управа да преземе мерки и активности со кои ќе се обезбеди:

- пописните листи да ги содржат сите податоци неопходни за усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот;
- пописните листи да содржат потпис од сите членови на пописните комисии;
- инвентарни броеви на сите материјални средства и
- вршење попис на обврските со проверка на реалноста на нивното искажување, утврдување на правната основа како и причините поради кои истите не се платени.

Статус на препораката

☐ СП-спроведена

☐ ДС- делумно
спроведена

☐ ВТ- во тек

☐ НС- не спроведена

☐ НП- не применлива

Коментар на ревидираниот субјект

Преземени мерки

Дата

Одговорен

Индикатор за
спроведување

Препорака број 2

Врска со наодот од КИ

4.1.2

Содржина на препораката

Одговорното лице на Царинска управа да продолжи со започнатите активности за обезбедување на податоци за вредноста на земјиштето од единиците на локалната самоуправа во кои се наоѓа земјиштето и нивно усогласување и евидентирање во деловните книги.

Статус на препораката

☐ СП-спроведена

☐ ДС- делумно
спроведена

☐ ВТ- во тек

☐ НС- не спроведена

☐ НП- не применлива

Коментар на ревидираниот субјект

Преземени мерки

Дата

Одговорен

Индикатор за
спроведување

Препорака број 3

Врска со наодот од КИ

4.1.3

Содржина на препораката

Одговорното лице на Царинската управа да продолжи со отпочнатите активности за:

- воспоставување на материјална и финансиска евиденција на залихите на масло за греење и вршење на редовен попис на истите и
- материјално и финансиско евидентирање на приемот, преносот, издавањето и употребата на металните пломби по сериски броеви.

Статус на препораката

☐ СП-спроведена

☐ ДС- делумно
спроведена

☐ ВТ- во тек

☐ НС- не спроведена

☐ НП- не применлива

Коментар на ревидираниот субјект

Преземени мерки	Дата	Одговорен	Индикатор за спроведување

		Одговорно лице на правниот субјект
		Дата:



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2021 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
(сметка на буџет од самофинансирачки активности 787)**

01 2022 03 03/3

Скопје, март 2023 година

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 5
- Биланс на приходи и расходи	6
- Биланс на состојба	7
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
- Вовед	8 - 9
- Сметководствени политики	9 - 10
- Образложенија кон финансиските извештаи	10 - 14

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Кратенки користени во извештајот:

Царинска управа - Царинска управа на Република Северна Македонија



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 11-294/10
Дата: 20.03.2023

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на Министерство за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) за 2021 година, заедно со ревизија на усогласеност.

Со извршената ревизија за 2021 година, изразивме мислење без резерва за вистинито и објективно прикажување на финансиските извештаи, како и за усогласеност на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики.

Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи за 2016 година, при што изразивме мислење без резерва за вистинито и објективно прикажување на финансиските извештаи и за усогласеност на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики.

Од страна на раководното лице на Царинската управа не се доставени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1.

2.

3.

Овластен државен ревизор

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 6 до 7 заедно со ревизија на усогласеност на Министерство за финансии -Царинска управа на Република Северна Македонија, на сметката на буџет од самофинансирачки активности – 787, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември 2021 година, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.

1.3. Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за усогласеноста со законите и прописите за 2016 година при што изразено е мислење без резерва за вистинито и објективно прикажување на финансиските извештаи и за усогласеност на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики.




1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на Министерство за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија застапувано од:

- Ѓоко Танасоски – директор од 03.08.2017 година до 12.01.2021 година;
- м-р Горан Сугарески – в.д. директор од 12.01.2021 година до 30.07.2021 година и
- м-р Слвица Кутиров – в.д. директор од 30.07.2021 година и директор од 21.02.2022 година.


Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Ревизорски тим

1. 
2. 
3. 

Овластен државен ревизор



2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.



Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со

Ревизорски тим:

1. 
2. 
3. 

Овластен државен ревизор



МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 10.10.2022 година до 10.01.2023 година кај Министерство за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија од тим на Државниот завод за ревизија во состав:

- м-р Цвета Ристовска, помошник на главниот државен ревизор и овластен државен ревизор;
- Мумин Абдулаи, раководител на ревизија (по овластување);
- Дијана Дејаноска Петковска, виш ревизор и овластен државен ревизор;
- м-р Владимир Николоски, виш ревизор и овластен државен ревизор;
- Сашко Груевски, самостоен ревизор;
- м-р Лирим Емини, ревизор и
- Арјета Мамути, помлад ревизор.

3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на Министерство за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија, одржан на ден 26.01.2023 година.

Од страна на раководното лице на Царинската управа не се доставени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

4. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, финансиските извештаи ги претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Министерство за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија, на ден 31 декември 2021 година како и резултатите на

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор



МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.


Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Ревизорски тим:

1. 
2. 
3. 

Овластен државен ревизор



Министерство за финансии
Царинска управа на Република Северна Македонија
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021 година

		во 000 денари	
Опис на позицијата	Образложение	2021	2020
Приходи	3.1		
Неданочни приходи	3.1.1	68.760	64.233
Трансфери и донации	3.1.2	84.359	111.354
Вкупно приходи		153.119	175.587
Расходи			
Тековни расходи	3.2		
Стоки и услуги	3.2.1	75.873	59.119
Субвенции и трансфери	3.2.2	10.913	4.706
Вкупно тековни расходи		86.786	63.825
Капитални расходи	3.3		
Капитални расходи	3.3.1	3.576	27.403
Вкупно капитални расходи		3.576	27.403
Вкупно расходи		90.362	91.228
Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување	3.4	62.757	84.359
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување	3.5	352	156
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување	3.6	62.405	84.203

Министерство за финансии
Царинска управа на Република Северна Македонија
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

		во 000 денари	
Опис на позицијата	Образложение	2021	2020
Актива			
Тековни средства	4.1		
Парични средства	4.1.1	62.757	84.359
Побарувања	4.1.2	630	1.048
Побарувања од државата и други институции		0	130
Активни временски разграничувања	4.1.3	307	305
Вкупно тековни средства		63.694	85.842
Вкупна актива		63.694	85.842
Пасива			
Тековни обврски	4.2		
Примени аванси, депозити и кауции	4.2.1	111	305
Обврски за даноци и придонеси од добивката	4.2.2	196	0
Пасивни временски разграничувања	4.2.3	63.387	85.537
Вкупно тековни обврски		63.694	85.842
Вкупна пасива		63.694	85.842

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Царинска управа на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Царинска управа) како орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице, со седиште на улица „Лазар Личеноски“ број 13, Скопје е основана и организирана, согласно одредбите на Законот за царинската управа¹. Царинската управа работите од својот делокруг ги извршува преку:

- Централна управа, која ги координира и раководи со царинските и другите надлежности на целата територија на Република Северна Македонија и
- царинарници, кои се формираат кога тоа го бара обемот и структурата на стоковниот и патнички промет со странство.

1.2. Со работата на Царинската управа раководи директор кој го именува и го разрешува Владата на Република Северна Македонија. Директорот има заменик кој го именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

Директорот и заменик-директорот се именуваат на предлог на министерот за финансии по спроведен јавен оглас за избор, објавен во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и имаат мандат од четири години.

Согласно приложените картони за депонирани потписи во текот на 2021 година овластени потписници на Царинската управа се:

- од 03.08.2017 година до 12.01.2021 година:
 - Ѓоко Танасоски – директор;
- од 25.01.2021 година до 11.08.2021 година:
 - Горан Сугарески- в.д. директор²,
 - Саша Сашек Гошева – помошник директор;
 - Игор Стојановски – началник на одделение
- од 11.08.2021 година:
 - Славица Кутиров – в.д. директор³;
 - Саша Сашек Гошева – помошник директор;
 - Игор Стојановски – началник на одделение.

¹ „Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 113/2012 , 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015, 23/2016, 120/2018, 248/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 122/2021

² Решение за именување в. д. директор на Царинска управа број 14-441/1 од 12.01.2021 година

³ Решение за именување в.д. директор на Царинска управа број 14-8412/1 од 30.07.2021 година.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Царинската управа своето работење го остварува и преку сметката од самофинансирачки активности 090030017578714.

Приходите се остваруваат од надоместоци за пристап и користење на МАКЦИС системот (компјутерски систем на Царинската управа) за: увозни, извозни и транзитни царински декларации.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Признавање на приходи и расходи

- 2.1. Признавањето на приходите и другите приливи кај Царинската управа - Сметка од самофинансирачки активности приходи во Билансот на приходи и расходи се спроведува според сметководственото начело на парично искажување (готовинска основа) во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 Декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.
- 2.2. Проценети приходи во Билансот на приходи и расходи се приходите остварени по видови и извори согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на приходите.
- 2.3. Расходите и другите одливи во билансот на приходи и расходи се признаваат според сметководственото начело на парично искажување, во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.
- 2.4. Проценетите расходи во Билансот на приходи и расходи се извршените расходи согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите.
- 2.5. Расходите ако не се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање се искажуваат како активни временски разграничувања.

Проценување на билансните позиции

- 2.6. Царинската управа – Сметка од самофинансирачки активности води посебно сметководство за средствата од буџетот, по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план на буџетските корисници.
- 2.7. Паричните средства на сметките и во благајните во домашна валута се проценуваат според нивниот номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.8. Побарувањата и обврските се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи.

2.9. Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 ЕВРА во денарска противвредност се класифицираат како расход и се отпишуваат еднократно во целина при набавката.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Приходи

3.1.1. Неданочни приходи

Оваа позиција е проценета во висина на 68.760 илјади денари (во 2020 година – 64.233 илјади денари), по основ на надоместоци за пристап и користење на МАКЦИС системот (компјутерски систем на Царинската управа за увозни, извозни и транзитни царински декларации) и обука и полагање на стручен испит.

3.1.2. Трансфери и донации

Оваа позиција е проценета во висина од 84.359 илјади денари (во 2020 година - 111.354 илјади денари), средства кои се однесуваат на пренесен дел на вишокот на приходи над расходи.

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства, во вкупен износ од 75.873 илјади денари (во 2020 година – 59.119 илјади денари), по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат: патните расходи за патување во земјата–хранарина и други патни расходи и патувања во странство хранарина, патни расходи и споредни расходи;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, кои опфаќаат: електрична енергија, водовод и канализација, губретарина, централно греење, течни горива, пошта, телефон и телефакс, други трошоци за комуникација, горива и масла (моторни возила) и регистрација на моторни возила;
- материјали и ситен инвентар кои опфаќаат: канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените, материјали за АОП, униформи, други материјали за специјална намена и други материјали;

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат: поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и гуми), одржување на згради, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема, поправки и одржување на друга опрема и одржување на зелени површини околу згради;
- договорни услуги, кои опфаќаат: изнајмување на канцелариски простор, провизија за платен промет, банкарска провизија, правни услуги, услуги за копирање, печатење и издавање, консултантски услуги и други договорни услуги;
- други тековни расходи, кои опфаќаат: расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи и
- привремени вработувања, кои опфаќаат вработувања преку Агенција за привремени вработувања.

во 000 денари					
Опис	Извршено 2021	Буџет	2021	Извршено 2020	Разлика
1	2	3		4	5=(3-2)
Патни и дневни расходи	459			-	
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	27.828			25.630	
Материјали и ситен инвентар	1.113			2.264	
Поправки и тековно одржување	34.520			25.076	
Договорни услуги	9.210			2.153	
Други тековни расходи	998			3.996	
Привремени вработувања	1.745			-	
Вкупно	75.873		98.030	59.119	22.157

3.2.2. Субвенции и трансфери

Оваа позиција е проценета во висина на 10.913 илјади денари (во 2020 година – 4.706 илјади денари) и тоа по следните основи:

- разни трансфери, кои опфаќаат плаќање по судски решенија и плаќање за пензионирања во вкупен износ од 10.777 илјади денари (во 2020 година 4.706 илјади денари) и

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

- исплати по извршни исправи, кои опфаќаат главен долг, камата и трошоци по извршни исправи во вкупен износ од 136 илјади денари (во 2020 година 0 денари)

3.3. Капитални расходи

Оваа позиција е проценета во висина од 3.576 илјади денари (во 2020 година – 27.403 илјади денари) и се однесува на :

- купување на опрема и машини, кои опфаќаат: купување на информатичка и видео опрема и купување на опрема за греење и климатизација;
- градежни објекти, кои опфаќаат: подготвување проекти на деловни објекти и реконструкција на деловни објекти.

во 000 денари				
Опис	Извршено 2021	Буџет 2021	Извршено 2020	Разлика
1	2	3	4	5=(3-2)
Купување на опрема и машини	1.036		2.800	
Градежни објекти	2.540		1.513	
Вложувања и нефинансиски средства	-		23.090	
Вкупно	3.576	11.011	27.403	7.435

3.4. Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување

Оваа позиција е проценета во висина на 62.757 илјади денари (во 2020 година – 84.359 илјади денари) како разлика помеѓу приходите и расходите за 2021 година.

3.5. Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување

Оваа позиција е проценета во висина на 352 илјади денари (во 2020 година – 156 илјади денари) кои се однесуваат на даноци од вишокот на приходите -добивката.

3.6. Нето вишок на приходи - добивка по оданочување

Оваа позиција е проценета во висина на 62.405 илјади денари (во 2020 година – 84.203 илјади денари) кои се однесуваат на нето вишок на приходи – добивка по оданочување.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Парични средства

Оваа позиција на ден 31 декември 2021 година е проценета според номинален износ од 62.757 илјади денари (во 2020 година – 84.359 илјади денари), која е усогласена со паричните средства на трезорската сметка.

4.1.2. Побарувања

Оваа позиција на ден 31 декември 2021 година е проценета според номинален износ од 630 илјади денари (во 2020 година – 1.048 илјада денари), кои се однесуваат од купувачи во земјата за дадени царински услуги.

4.1.3. Активни временски разграничувања

Оваа позиција на ден 31 декември 2021 година е проценета во вкупен износ од 307 илјади денари (во 2020 година – 305 илјади денари) се однесуваат на обврски по основ на примени аванси и обврски за даноци и придонеси од добивката

Пасива

4.2. Тековни обврски

4.2.1. Примени аванси, депозити и кауции

Оваа позиција на ден 31 декември 2021 година е проценета во вкупен износ од 111 илјади денари (во 2020 година – 305 илјади денари) и се однесува на примени аванси за користење на МАКЦИС системот од претходни години.

4.2.2. Обврски за даноци и придонеси од добивката

Оваа позиција е проценета во висина на пресметаните обврски за данок од добивка, со состојба на 31.12.2021 година, во вкупен износ од 196 илјади денари (во 2020 година – 0 денари)

4.2.3. Пасивни временски разграничувања

Оваа позиција на ден 31 декември 2021 година е проценета во вкупен износ од 63.387 илјади денари (во 2020 година – 85.537 илјади денари), и се однесува на;

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

- дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната година, во вкупен износ од 62.757 илјади денари и
- други ПБР, во вкупен износ од 630 илјада денари се однесуваат на побарувања од купувачи во земјата.

